



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 26 април 1982

Скопје

Број 18

Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

162.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 април 1982 година.

Бр. 08-941
15 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“, бр. 31/81), во член 4 зборовите: „занаетчиски услуги и поправки“ се заменуваат со зборовите: „занаетчиство и лични услуги“.

Член 2

Во член 13 став 2 се менува и гласи:
„Од уплатените месечни аконтации на задолжителниот заем Службата на општественото книговодство насочува во Фондот средства до висина на утврдената месечна аконтациона обврска на Републиката по основ на задолжителен заем, а ос-

татокот од средствата го насочува на посебна сметка кај Стопанската банка — Здружена банка — Скопје (во натамошниот текст — Стопанска банка).“

Член 3

По член 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:

„Член 17-а

Во случаите кога со примената на стапките од членовите 7 и 8 на овој закон се уплатува помал односно поголем износ на задолжителен заем во однос на обврската на Републиката, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да изврши линеарно зголемување, односно намалување на утврдените стапки на задолжителниот заем во текот на годината за која задолжителниот заем се пресметува“.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

163.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 април 1982 година.

Бр. 08-945
15 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 38/75, 22/78 и 20/80), во член 2 став 2 ред четврти процентот „9%“ се заменува со процентот „15%“.

Член 2

Делот од средствата на општествената репродукција што се здружува за изградба на електроенергетски објекти ќе се пресметува и ќе се уплатува како аконтација 15 дена по доставувањето на периодичните пресметки, а конечните пресметки и уплати ќе се вршат по завршните сметки за 1982 и 1983 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

164.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за патишта,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 15 април 1982 година.

Бр. 08-942

15 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА****Член 1**

Во Законот за патишта („Службен весник на СРМ“, бр. 15/80 и 26/80), по член 95 се додава нов член 95-а, кој гласи:

„Член 95-а

Покрај надоместокот од точка 3 на член 95 од овој закон, може да се пропише посебен надоместок на друмските моторни возила за давање на техничка помош и информации на моторизираните учесници во сообраќајот на јавните патишта, за отстранување од јавните патишта на оштетените возила и возила во дефект, како и за други работи од значење за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Средствата од посебниот надоместок се приход на Авто-мото сојузот на Македонија и ќе се користат за намените од став 1 на овој член според посебна годишна програма што се донесува во согласност со Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Авто-мото сојузот на Македонија е должен на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да му поднесува годишен извештај за извршување на програмата од став 3 на овој член“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

165.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА ПО КРЕДИТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР — ФИЛМ“ — СКОПЈЕ**

Се прогласува Законот за гаранција по кредитот на Работната организација за производство на филмови „Вардар — филм“ — Скопје,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 април 1982 година.

Бр. 08-943

15 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ГАРАНЦИЈА ПО КРЕДИТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР — ФИЛМ“ — СКОПЈЕ****Член 1**

Социјалистичка Република Македонија гарантира за обврската по Договорот за кредит склучен меѓу Фондот за заеднички резерви за подрачјето на градот Скопје и Работната организација за производство на филмови „Вардар — филм“ — Скопје, број 356 од 3 март 1982 година.

Обврските од ставот 1 на овој член го сочинуваат кредитот во износ од 18.000.000 динари и каматата по стапка од 130/0 по кредитот.

Член 2

Доколку „Вардар — филм“ — Скопје, не ги намира обврските од член 1 став 2 на овој закон, тие ќе се намират од средствата на Републичкиот буџет.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

166.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 април 1982 годи-

на и на седницата на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, одржана на 12 април 1982 година.

Бр. 08-946
15 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 1

Во Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76) во член 2 став 1 точките 6, 13 и 27 се бришат.

Член 2

Во член 5 по став 4 се додава нов став, кој гласи:

„Појавата на епидемија на заразна болест во општината ја прогласува и заразеното подрачје го определува извршниот совет на собранието на општината, а појавата на епидемија на заразни болести што загрозува две или повеќе општини ја прогласува и заразеното односно загрозеното подрачје го определува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Појавата на епидемија на заразна болест што загрозува две или повеќе општини од подрачјето на град Скопје ја прогласува и заразеното подрачје го определува Извршниот совет на Собранието на град Скопје“.

Член 3

Во член 6 став 4 по зборовите: „просветување на населението“, се додаваат зборовите: „здравствен надзор над вработените и над другите лица и над бацилоносителите на заразни болести; имунизација, серопротифлакса и“.

Член 4

Во член 7 став 1 точка 2 и член 10 став 1 зборот „кјутреска“ се брише.

Член 5

Во член 8 точка 3 и член 13 став 1 зборовите: „хеморагична треска“ се бришат.

Член 6

Во член 13 став 1 зборовите: „заразна жолтица“ се бришат.

Член 7

Во глава II насловот пред член 16 се менува и гласи: „6. Имунизација, серопротифлакса и хемиопротифлакса“.

Член 8

Член 16 се менува и гласи:
„За сите лица до одредена возраст задолжителна е имунизација против заразни заушки и црвенка.

Заштитата со имуни средства (серопротифлакса) се спроведува кај лица изложени на зараза од заразна жолтица само по медицински индикации.

Задолжителна е хемиопротифлакса за деца и младинци и за лицата вработени во организациите на здружениот труд кои вршат згрижување, воспитание, образование или сместување на деца и младинци, при појава на епидемија на шарлах и заразно кочење на вратот.

Начинот на спроведувањето на задолжителната имунизација, серопротифлакса и хемиопротифлакса, како и одредување на возраста на лицата, односно врз кои лица ќе се преземаат овие мерки, ќе ги пропише функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравството“.

Член 9

Во член 18 став 6 по зборовите: „ископување и пренос на умрено лице“ се додаваат зборовите: „или пренос на лице кое умрело од заразна болест“.

По став 6 се додава нов став, кој гласи:

„Пренос на лице кое не умрело од заразна болест заради погреб во странство се врши само со одобрение и спроводница, што ја издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на санитарниот надзор, во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи“.

Член 10

Во член 18 ставови 4 и 5, член 23, член 26, член 31 и член 33 став 1 точка 6 зборовите: „санитарната инспекција“ се заменуваат со зборовите: „санитарниот надзор“.

Член 11

По член 19 се додава нов член 19-а, кој гласи:

„Член 19-а

Во производството и во прометот со животните намирници и во снабдувањето на населението со вода за пиење не смеат на бидат вработени лица кои боледуваат од заразни или паразитарни болести определени со член 19 став 1 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74 и 5/78), како и лица кај кои ќе се утврди дека се бацилоносители на бетахемолитични стрептококи од групата А или стафилококи кои излучуваат ентеротоксин.

Во организациите на здружен труд кои вршат згрижување, воспитание и образование на деца и младинци не смеат да бидат вработени лица кои боледуваат од заразни болести утврдени со член 19 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести што ја загрозуваат целата земја, како и лица кои се заболени од шуга или лица кои излучуваат причинители на паразитарни заразни болести.

Начинот на вршењето на здравствен преглед на лицата кои се ставени под здравствен надзор со член 17 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја, како и на лицата од ставовите 1 и 2 од овој член, ќе го пропише функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравството“.

Член 12

Во член 27 зборовите: „Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравството“.

Член 13

Во член 29 став 1 точката 4 се менува и гласи: „4. ако не изврши имунизација, серопротифлакса или хемиопротифлакса или ако овие мерки не ги изврши на начин и под услови предвидени со овој закон (член 16)“.

Член 14

Во член 33 став 1 точката 2 се менува и гласи: „2. ако одбие хемиопротифлакса, имунизација или серопротифлакса“.

Член 15

Во член 34 зборовите: „републичкиот секретар за здравство и социјална политика“ се заменуваат

со зборовите: „функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравството“.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

167.

Врз основа на член 318 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и членовите 16, 92 и 101 од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 10/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

1. Во согласност со начелото на истовременост и континуитет на планирањето, работата на подготвувањето на измени и дополнувања на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, ќе почне од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Потписниците на Договорот за изменување и дополнување на договорите за основите на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година ќе ги внесат обврските преземени со тој договор во своите спогодби и договори за основите на плановите и во плановите.

2. Врз основа на Договорот за изменување и дополнување на договорите за основите на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе поднесе нацрт на измени и дополнувања на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година до Собранието на Социјалистичка Република Македонија до 25 септември 1982 година, а предлог на измени и дополнувања на Планот — до 10 ноември 1982 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-944
15 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

168.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 73 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите наменети за потребите на Републиката и на општините за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 38/81), во член 1 износот „350.000.000“ се заменува со износот „533.091.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-947
15 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

169.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“, бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1981 ГОДИНА

1. Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1981 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот

развиток на стопански недоволно развиените краишта на седницата одржана на 9 март 1982 година, и тоа:

Вкупни средства на Фондот	2.038.738.929 дин.
Од тоа:	
а) кредити дадени од Фондот	1.825.247.542 дин.
б) позајмица на Банка	32.000.000 дин.
в) неповратни средства, неповратни средни расходи, отплати и друго	174.852.891 дин.
г) средства на жиросметка	6.638.496 дин.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-967

15 април 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

170.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“, бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 април 1982 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИ-
ТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА
ЗА 1982 ГОДИНА**

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта за 1982 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта, на седницата одржана на 9 март 1982 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-968

15 април 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

171.

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“, бр. 19/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 април 1982 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ ПОСЕБЕН КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД ВО СТРУГА**

1. Се основа посебен Казнено-поправен дом од отворен вид во Струга.

2. Во Домот ќе се упатуваат осудените лица според критериумите од член 35 став 1 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“, бр. 19/79).

3. Домот ќе почне со работа на 1 мај 1982 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-966

15 април 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

172.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 април 1982 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО
СОВЕТОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН
ТРУД ОД МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ**

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Сложената организација на здружен труд Музеи на Македонија поради истек на времето за кое се именувани:

д-р Христо Меловски,
Миодраг Стојчевски и
Бранислав Михајловски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Сложената организација на здружен труд Музеи на Македонија се именуваат:

Горѓи Лумбуровски, секретар на Општинската конференција на ССРМ — Битола,
Мирче Томовски, член на Претседателството на Градската конференција на СКМ — Скопје и
Киро Сотировски-Строгов, член на Советот на Републиката.

2. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Археолошкиот музеј на Македонија поради истек на времето за кое се именувани:

м-р Вера Битракова,
м-р Томе Јанакиевски и
Јашар Мустафа.

За претставници на општествената заедница во Советот на Археолошкиот музеј на Македонија се именуваат:

Михајло Николовски, член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за образование, култура и физичка култура на Собранието на општина Центар — Скопје,

Владо Маленко, виши конзерватор во Заводот за заштита на спомениците на културата и Народниот музеј во Охрид и

Драгица Симовска, археолог во Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј во Битола.

3. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Етнолошкиот музеј на Македонија поради истек на времето за кое се именуваат:

м-р Воислав Јаќоски,

Абдулхак Салих и

Стојче Дојчиновски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Етнолошкиот музеј на Македонија се именуваат:

м-р Горѓи Здравев, научен соработник во Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје,

Марија Караколева, самостоен референт во стручната служба на Собранието на општина Центар — Скопје и

Димитар Мустракински, кустос во Заводот за заштита на спомениците на културата и Народниот музеј во Штип.

4. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Природно-научниот музеј на Македонија поради истек на времето за кое се именуваат:

Марија Ачкова,

инж. Михаил Христовски и

д-р Кирил Чавдар.

За претставници на општествената заедница во Советот на Природно-научниот музеј на Македонија се именуваат:

Анастас Костојчиновски, дипл. биолог, директор на Народниот музеј „д-р Никола Незлобински“ — Струга,

д-р Иван Чадо, хидробиотаничар во Хидробиолошкиот завод — Охрид и

Рада Бражанска, професор во гимназијата „Никола Карев“ во Скопје.

5. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Историскиот музеј на Македонија поради истек на времето за кое се именуваат:

Ванчо Чучевски,

Ташко Теодосиевски и

Драган Кузмановски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Историскиот музеј на Македонија се именуваат:

д-р Воислав Кушевски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,

Тодор Талески, помошник директор на Архивот на Македонија и

Тошо Поповски, делегат во Општествено-политичкиот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-922

15 април 1982 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
совет,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

173.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 15 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ „25 МАЈ“ — СКОПЈЕ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работната заедница на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје, од 24 март 1982 година, со која за директор на Центарот е именуван

Трајче Кикереков, досегашен директор на Центарот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-925

15 април 1982 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
совет,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

174.

Врз основа на член 35 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 26/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 15 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Битола, поради истек на времето за кое се именуваат:

Бојо Котевски,

Слободанка Елховер и

Таири Џемаил.

За претставници на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Битола се именуваат:

Павлина Василевска, член на ИС и секретар на Секретаријатот за општествени дејности при Собранието на општина Битола,

Стеван Аџески, дипл. правник, раководител на Општинските судии за прекршоци во Прилеп, и Веселин Малезанов, секретар на Собранието на општина Охрид.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-924

15 април 1982 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
совет,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

175.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 26/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 15 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Техничкиот факултет во Битола, поради истек на времето за кое се именуваат:

инж. Благоја Василевски,
Нове Јоновски и
Ванчо Михајловски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Техничкиот факултет во Битола се именуваат:

Стојан Пацаков, дипл. инж., вработен во РЕК „Битола“ — Битола,
Михајло Хаџистерју, дипл. инж., директор на „Битолатекс“ — Битола и
Томе Сарџовски, судија во Окружниот суд — Битола.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-923

15 април 1982 година
Скопје

<p>Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.</p> <p>Претседател на Општествено-политичкиот совет, Ката Лахтова, с. р.</p>	<p>Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.</p>
--	---

176.

Врз основа на член 31 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1982 година и на седницата на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, одржана на 12 април 1982 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1982 ГОДИНА

Со оваа програма се утврдуваат обемот на правата и поблиските критериуми за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита.

II

ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ, СУЗБИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА, ВЕНЕРИЧНИТЕ И ДРУГИТЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Мерките против туберкулозата ги опфаќаат сите форми на белодробната и вонбелодробната туберкулоза, означени во Меѓународната класифи-

кација на болестите, повредите и причините за смрт на IX-та ревизија на категориите од 010 до 018.

Масовните радиографски снимања на населението, систематските прегледи на определени групи население, како и масовните тестирања со туберкулин, се вршат врз основа на Програмата на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, според епидемиолошките индикации.

Масовните радиографски снимања за рано откривање на туберкулозата во 1982 година ќе се вршат на населението над 14-годишна возраст во општините: „Чаир“ — Скопје, „Гази Баба“ — Скопје, Гевгелија, Неготино, Кавадарци, Титов Велес, Крива Паланка и Кратово.

Горните прегледи ќе ги вршат Институтот за градни болести и туберкулоза на СР Македонија, анти-туберкулозните диспанзери при медицинските центри и здравствените домови.

Патронажни посети ќе се вршат на заболени од туберкулоза трипати во годината, а на заболени од неактивна форма на туберкулоза најмалку еднаш годишно.

Посетите ги вршат анти-туберкулозните диспанзери при здравствените домови и медицинските центри.

Епидемиолошки надзор ќе се врши на лицата со неактивна туберкулоза со клинички, рендгенски и бактериолошки прегледи, најмалку еднаш во годината, односно на лицата кои се во контакт со заболени, а постои сомневање за заболување (според медицинските индикации) најмалку двапати во годината.

Погоре наведените мерки ги преземаат здравствените станици, здравствените домови и медицинските центри.

Во групата на венерични болести за кои се програмираат мерки за откривање, спречување, сузбивање и лекување, спаѓаат заболувањата наведени во Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт, ревизија во категориите од 090 до 099.

Откривањето, спречувањето, сузбивањето и лекувањето се изведува, по правило, под раководство на специјалист — дерматовенеролог. Во местата каде што нема такви лекари, со тие задачи можат да раководат и лекари од општа медицина.

Посебните мерки за откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и други заразни болести се однесуваат на заразните болести кои значително се појавуваат врз основа на Законот за заштита на населението од заразни болести кои ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/78 — Пречистен текст) и Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76).

Посебните мерки ги преземаат здравствените станици, здравствените домови, медицинските центри, заводите за здравствена заштита, институти и клиниките на Универзитетскиот центар за медицински науки, специјалните и општите болници во рамките на својот делокрут на работа.

Покрај мерките за откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и други заразни болести, во 1982 година ќе се спроведуваат и други мерки и активности предвидени со Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија за периодот 1981—1985 година, во 1982 година, а за откривање на маларијата ќе се врши пасивен надзор според епидемиолошките индикации.

Задолжителна имунизација против заразните болести ќе се врши и според Програмата за спроведување на задолжителна имунизација на насе-

лението против заразни болести во 1982 година што ја донесува Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Погоре наведените мерки ги преземаат здравствените станици, здравствените домови, медицинските центри, заводите за здравствена заштита, клиниките и општите болници.

III

НЕГА, ЛЕКУВАЊЕ И ПРЕВОЗ НА БОЛНИ ОД ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ КОИ ПОРАДИ ПРИРОДАТА И СОСТОЈБАТА НА БОЛЕСТА МОЖАТ ДА ГО ЗАГРОЗАТ СВОЈОТ ЖИВОТ И ЖИВОТИТЕ НА ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ ДА ГИ ОПШТЕТАТ МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА НА ОКОЛИНАТА

Дијагноза на душевни заболувања или состојби може да постави лекар, а потребата од лекување и изолатива може да ја утврди само лекар-невропсихијатар.

Лесните форми на овие заболувања, односно ремисији на заболувањето, можат да се лекуваат и амбулантно, но само по индикации, под надзор и упатство од лекар — невропсихијатар. Лекувањето на болни од душевни болести се спроведува во болничките одделенија на медицинските центри, во специјалните болници за душевни болести и во невропсихијатриска клиника.

Мерките за здравствена заштита се однесуваат на заболени од следниве манифестни видови на психози: шизофрени групи, манијако-депресивни групи, инволутивни меланхолии, паранои, сенилни и пресенилни психози со артериосклероза на мозокот, алкохолни психози, епилепсија со психотични промени, симптоматски психози, како и поблиску означени психози.

Прегледот, лекувањето и евиденцијата ги вршат соодветни здравствени организации во своите простории или во станот на болниот според медицинските индикации, вклучувајќи ги специфичните лекови (психофармака).

Превозот се врши со санитарски коли или со други превозни средства според медицинските индикации.

IV

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА ВО ВРСКА СО БРЕМЕНОСТА, ПОРОДУВАЊЕТО, МАЈЧИНСТВОТО И КОНТРАЦЕПЦИЈАТА

Здравствената заштита во врска со бременоста, породувањето, мајчинството и контрацепцијата опфаќа:

1. Во текот на бременоста;
 - 3,2 посети по бремена или вкупно околу 128.000 посети во советувалиште за брени;
 - по 1,2 патронажна посета по бремена или вкупно околу 48.000 патронажни посети;
 - лабораториско иследување на крвни групи, РХ фактор и Васерман еднаш на сите прворотки или вкупно околу 14.500, на урината двапати по бремена или вкупно околу 80.000, а на хемоглобин и еритроцити најмалку еднаш или кај околу 40.000 брени жени.
2. Стручна помош при раѓањето во здравствени организации или во домот на родилката ќе се обезбеди за околу 83%, односно 33.200 родилки.
3. Во текот на леунството:
 - една посета по леунка или вкупно околу 39.000 посети во советувалиште во првите шест недели по раѓањето и
 - 1,4 патронажни посети во домот на леунката или вкупно околу 52.000 посети.
4. Следење, посебен надзор и контрола на жените по првото прекинување на бременоста со најмалку една патронажна посета после абортус

или вкупно околу 25.000 посети. Жените со РХ негативен фактор по првото прекинување на бременоста треба да добиваат анти Д гама глобулин.

5. Опфат на 10% или на околу 48.000 жени во генеративен период со совети за контрацепција и давање на контрацептивни средства без надоместок.

6. Прегледи и лекувања на жената во здравствена организација или во станот, во случај на болест во врска со бременоста и компликациите во текот на бременоста или како последица на бременоста, породувањето и до 6 месеци по породувањето, вклучувајќи ги и лековите.

7. Забоздравствена заштита на жената во текот на бременоста и 6 месеци по породувањето без протетика.

8. Превоз со санитарски коли и други превозни средства при упатување во здравствена организација заради породување, во случај на болест во врска со бременоста и породувањето.

Задачите и мерките во наведениот обем ги вршат соодветните единици на здравствените станици, здравствените домови, медицинските центри, клиниките и Градската општа болница — Скопје.

V

ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА ДО ДВАЕСЕТ ГОДИШНА ВОЗРАСТ

Целосна здравствена заштита на децата и младината до дваесет годишна возраст опфаќа:

1. Стручна контрола на психичкиот и физичкиот развој на децата и младината, патронажни посети и тоа на:
 - а) Новородено:
 - целосен опфат на новородените во советувалишта и од патронажната дејност со достигнување на 1,4 патронажни посети по новородено (заедно со леунката) или вкупно околу 52.000 патронажни посети;
 - б) Доенче:
 - 3,7 посети по доенче во советувалиште вклучувајќи го и новороденото или вкупно 148.000 посети и
 - просечно по 2,0 патронажни посети по доенче или вкупно околу 80.000 посети;
 - в) Предучилишни деца:
 - просечно по една посета во советувалиште на децата во втората, третата и шестата година на возраст или вкупно околу 114.000 посети и
 - просечно по една патронажна посета на децата во втората година на возраст или вкупно околу 38.000 посети;
 - г) Училишни деца и младина до дваесет годишна возраст:
 - систематски прегледи на учениците од I, IV и VII одделение на основните училишта и
 - систематски прегледи секоја година на учениците во училиштата за средно образование за занимање.
 - Вкупно систематски прегледи до точка г) — околу 146.000.
2. Заштита и лекување на заби:
 - Систематски прегледи на забите, просечно еднаш во три години, откривање и санирање на аномалиите на забите, почнувајќи од третата година на животот со задолжителна санација.
 - Лекување на забите со примена на ортопедски мерки и давање протетички помагала, вклучувајќи ги и лековите.
3. Преглед, лекување и рехабилитација во сите здравствени организации или во станот според медицинските индикации, вклучувајќи ги и лековите и сите видови ортопедски помагала.
4. Сместување и згрижување на мајката — родилка на болно дете до една година од животот за време на лекувањето на детето во стационарна здравствена организација.

Задачите и мерките во наведениот обем ги вршат здравствените станици, здравствените домови, медицинските центри, клиниките, специјалните и општите болници и заводите за медицинска рехабилитација.

VI

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЧИЛИШНАТА МЛАДИНА И РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ НА ВИШИТЕ И ВИСОКИТЕ ШКОЛИ ДО 26 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

Здравствената заштита на училишната младина и студентите на вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии до крајот на пропишаното редовно школување, но најдоцна до навршената 26 година од животот, опфаќа:

1. еден систематски преглед на студентите од вишите школи во I година на студиите, а за редовните студенти на факултетите и високите школи од I и II година на студиите во 1982 година;
2. заштита и лекување на заби-преглед и лекување на заби;
3. протетички и рехабилитациони мерки кај оштетувањето и кај ортопедските аномалии и деформитети, што ги вршат здравствените станици, здравствените домови, медицинските центри, клиниките, специјалните болници и Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија — Скопје.

Систематските прегледи се вршат според посебна програма изготвена од општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување.

VII

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МЛАДИНАТА ДО НАВРШЕНИТЕ 26 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ ВО ВРСКА СО СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА РЕВМАТСКАТА ТРЕСКА

Здравствената заштита на младина до навршената 26 година од животот во врска со спречувањето и сузбивањето на реуматската треска опфаќа:

1. спречување и сузбивање на лабораториски потврдени стрептококни заболувања на грлото и рецидиви на реуматска треска според медицинските и епидемиолошките индикации;
2. лекување во здравствени организации и во станот, вклучувајќи ги и лековите.

Погоре наведените мерки ги преземаат здравствените станици, здравствените домови, медицинските центри, клиниките и специјалните болници.

VIII

РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ

Мерките за рано откривање и лекување на малигните неоплазми опфаќаат:

1. пријавување на малигните неоплазми;
2. систематски прегледи во врска со раното откривање на малигните неоплазми (според програмите на самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување);
3. преглед и лекување на соодветни клинички и лабораториски верифицирани случаи во соодветни здравствени организации или во станот според медицинските индикации, опфаќајќи ги и лековите;
4. патронажна посета на болните што се наоѓаат на домашно лекување, според медицинските индикации, најмалку еднаш во годината.

IX

РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА ШЕКЕРНАТА БОЛЕСТ

Мерките за превенција, рано откривање и лекување на шеќерната болест опфаќаат:

1. пријавување на шеќерната болест;
2. преглед и лекување на болниот од шеќерна болест во соодветни здравствени организации, вклучувајќи ги лековите и обезбедување на прибор и средства за лекување и самоконтрола.

Наведените мерки ги преземаат здравствените станици, здравствените домови, медицинските центри, а лекувањето — стационарните здравствени организации (медицинските центри и клиниките).

X

РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИТЕ ОД ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА

Мерките за рано откривање и лекување на болните од прогресивна мускулна дистрофија опфаќаат:

1. еден систематски преглед во годината на сите членови на семејството на болните помлади од 20 години;
2. преглед и лекување во определени здравствени организации или во станот на болниот, вклучувајќи ги и специфичните лекови;
3. патронажни посети на болниот или на семејството на болниот еднаш во годината.

Наведените мерки ги преземаат здравствените станици, здравствените домови, медицинските центри, а лекувањето — специјалните здравствени организации.

XI

ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА НАД 65 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

Целосната здравствена заштита на лицата над 65 годишна возраст опфаќа:

1. преглед, лекување и рехабилитација во сите здравствени организации или во станот според медицинските индикации, вклучувајќи ги и лековите и сите видови ортопедски помагала;
2. преглед и лекување на заби со примена на ортопедски мерки и давање на протетички помагала, вклучувајќи ги и лековите.

Прегледот и лекувањето се врши од здравствените станици, здравствените домови, медицинските центри, клиниките, општите и специјалните болници, Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија и Институтот за градни болести и туберкулоза на СР Македонија.

XII

ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТУВАЊЕ

Здравственото воспитување опфаќа:

Подигање на здравствената култура на населението по пат на организирање на програмска здравствено-воспитна работа со здраво и болно население, во секојдневната работа во советувалицата, при патронажната посета и преку други форми.

При спроведувањето на програмската здравствено-воспитна работа во здравствените и другите организации се користат методи на здравствено-воспитна работа со примена на нагледни здравствено-воспитни средства и уредување на средината и амбиентот.

Здравственото воспитување го спроведуваат здравствените организации и организациите на Црвениот крст.

Во спроведувањето на здравственото воспитување здравствените организации и организациите на Црвениот крст соработуваат со месните заед-

ници, организациите на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, организациите на здружен труд од областа на науката, образованието и воспитувањето, како и со други самоуправни организации и заедници.

XIII

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Финансирањето на Програмата за 1982 година ќе се врши според Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и тоа:

— за осигурениците — работници и нивните членови на семејството — преку заедниците на здравството и здравственото осигурување на работниците;

— за осигурениците — земјоделци и нивните членови на семејството — преку самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување на земјоделците и партиципација на Републиката од Републичкиот буџет во висина од 70.000.000,00 динари;

— за неосигурените лица со познато живееалиште од буџетот на општините и

— за неосигурените лица со непознато живееалиште од буџетот на Републиката.

XIV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-948

15 април 1982 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

177.

Врз основа на член 240 став 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 14 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 15/78), Административната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 2 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Висината на дневниците за службено патување во земјата на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија изнесува 500 динари.

2. На делегатот, односно функционерот кој за време на службеното патување не нокева надвор од местото на живеење, од дневницата му се одбива 30 отсто.

3. На делегатот, односно функционерот кој е на службено патување му се признаваат трошоците за нокевање доколку достави сметка од хотелската организација, така што дневните трошоци и трошоците за нокевање можат да изнесуваат до 800 динари.

Во случај на надоместување на трошоците за нокевање, дневницата се намалува за 30 отсто.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Административната комисија, бр. 17-1895 од 15 јули 1980 година.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 15 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-955

6 април 1982 година

Скопје

Претседател на Административната комисија,
Ангеле Божиновски, с. р.

178.

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА СОНЧОГЛЕДОВОТО МАСЛО

1. На Фабриката за производство на масло за јадење „Благој Горев“ — Титов Велес ѝ се одобрува компензација на разликата во цената на сончогледовото сурово масло и сончогледовото рафинирано масло за јадење во износ од 13.950.000 динари.

2. Компензацијата се обезбедува од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1982 година, раздел 69, позиција 607.

3. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја изврши оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-837/1

22 април 1982 година

Скопје

Претседател на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

179.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 13, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 11 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА точката II на член 28 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Централното основно училиште „Јосип Броз Тито“ во Валандово со референдум на 16 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Јосип Броз Тито“ во Валандово на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 196/81 од 30 декември 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на

одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со начелото на распределба според трудот и за нејзината спротивност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи ја оспорената точка II на членот 28 од правилникот, во текот на постапката и на седницата Судов утврди дека стручната подготовка е предвидена како самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи на тој начин, што за секој степен на стручна подготовка е предвиден определен број на бодови. Понатаму, во точката III на овој член е извршено вреднување на обемот и сложеноста на работите и работните задачи на наставниците по елементи: подготовка и одржување на наставата, учество во слободните ученички активности, учество и работа во стручните органи во училиштето, работа во ученички општествени органи, соработка со општествената средина и соработка со родителите. За секој од овие елементи е предвиден и соодветен број на бодови.

5. Согласно начелото на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и според ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник од доходот на основната организација на здружениот труд му припаѓа личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби според резултатите од неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Од друга страна, според ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата, земајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на работите, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Според оспорената точка II на член 28 од правилникот на училиштето, стручната подготовка е предвидена како самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи иако таа, според мислењето на Судов, треба да биде вреднувана во рамките на основот обемот и сложеност на работите и работните задачи на работниците, утврден во точката III на овој член од правилникот. Со оглед на тоа Судов оцени дека оспорената одредба од правилникот не е во согласност со начелото на распределба според трудот и дека е во спротивност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 196/81

11 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с.р.

180.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 28 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за решавање на станбените прашања на работниците, усвоена од работниците во основните организации

на здружениот труд во состав на Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, со референдум одржан на 26 јуни 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 28 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека со членот 28 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено кредит за изградба на семејна станбена зграда или стан или за купување на стан, да може да се додели на работници кои живеат во местото на седиштето на Основната организација на здружениот труд и работната заедница и дека под седиштето на Основната организација на здружениот труд и на работната заедница се подразбира градското односно општинското подрачје.

Согласно членот 21 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 116 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација го распоредуваат делот од чистиот доход за лични доходи и за заедничка потрошувачка, сразмерно придонесот кој го дале во остварувањето на доходот во основната организација. Од друга страна, според членот 19 од Уставот на СР Македонија, доходот е резултат на заедничкиот труд на сите работници во основната организација. Средствата за заедничка потрошувачка, што се издвојуваат од чистиот доход на основната организација, согласно ставот 1 на член 117 од Законот за здружениот труд, се внесуваат во фондот за заедничка потрошувачка, во кој работниците, согласно ставот 3 на истиот член, ги здружуваат и средствата за заедничка потрошувачка што ги издвојуваат од својот личен доход.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека сите работници учествуваат во создавањето на средствата за заедничка потрошувачка, издвојувајќи дел од доходот на основната организација зависно од придонесот кој го дале во неговото остварување и издвојувајќи дел од својот личен доход, така што сите работници, согласно утврдените основи и мерила, имаат право рамноправно да учествуваат во создавањето и во распределбата на средствата за лични доходи.

Судот смета дека пропишувањето на условите за одобрување на станбени кредити е самоуправно право на работниците и во остварувањето на тоа право тие единствено се ограничени со тоа што не можат да утврдуваат услови кои не се во согласност со уставот и со законот. Како услов за доделување на кредит за станбена изградба работниците можат да го предвидат и условот станбен кредит да може да се добие само ако изградбата или купувањето на станот се врши на определена територија. Меѓутоа, доколку организацијата на здружениот труд има работни единици надвор од наведената територија, ваквото условување на добивање стан односно станбен кредит, претставува ограничување на правата на работниците во тие работни единици затоа што со таквото условување тие всушност се исклучуваат од наведените права на стан односно станбен кредит.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 28 од самоуправната спогодба е предвидено кредит за изградба на семејна станбена зграда или стан или за купување на стан, да може да се додели само на работници кои живеат во местото на седиштето на Основната организација на здружениот труд Инжењеринг „Факом“ и работната заедница при што под седиштето на Основната организација на здружениот труд и на работната заедница се

подразбира градско односно општинско подрачје, со што работниците на V градилиште во Битола се исклучуваат од правото да можат да добијат средства од фондот за заедничка потрошувачка иако и тие учествуваат во создавањето на тие средства, Судот оцени дека оваа одредба од спогодбата не е во согласност со членовите 19 и 20 и со начелото на еднаквост на правата на граѓаните, утврдено во алинејата 9 на став 3 оддел II на Основните начела од Уставот на СР Македонија, односно дека е во спротивност со ставот 1 на членовите 116 и 117 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 223/80
25 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

230.

Врз основа на член 131 и 132 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78) и член 122, 123 и 188 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“, БР. 31/75)

Член 1

Во член 2, во глава XXIX, по точка 2 се додава нова точка 3 со нови работни места и тоа:

- 1) Работните места на работниците — бригадир кој работи на втиснување на дренови во рени бунари, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување;
- 2) Работните места на работниците — работник на втиснување на дренови во рени бунари, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување;
- 3) Работните места на работниците — помошник работник кој работи на втиснување на дренови во рени бунари, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;
- 4) Работните места на работниците — заварувач на втиснување на дренови во рени бунари, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;
- 5) Работниците — бригадири кои работат на регенерација на рени бунари, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување;
- 6) Работниците кои работат на регенерација на рени бунари, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување;
- 7) Работниците кои работат на заварување на регенерација на рени бунари, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување;
- 8) Работните места на работниците кои непосредно работат на одржување на водоводни мрежи, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

12 бр. 1098/1
15 април 1982 година
Скопје

Претседател
Лилјана Манева, с.р.

231.

Врз основа на член 131 и 132 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78) и член 122, 123 и 188 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА

Член 1

Во глава II — железарници, во точка 6 — работни места во ковачници на железарници и други ковачници, се додаваат нови работни места, кои гласат:

- 1) работи на ковање на отковки на чекани со тежина на томакот од 500 кг и повеќе, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;
- 2) работи на греење на материјали со гасни, течни и цврсти горива или со електрична струја, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;
- 3) работи на отстранување на окрзотини со ладна или полупла постапка од отковките — отпресоците, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;
- 4) работи на чистење на отковки, отпресоци со огнени точила, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување;
- 5) работи на возачи на мостни дигалки во погоните на ковачница, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување;
- 6) работи на ковање и каблирање на отковки на махи преси од 630-4000 тони и реквалц машини, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;

7) работи на ковање на отковки на хоризонтални ковачки машини од 1500 тони, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;

8) работи на ковање на отковки на фриксиона преса од 3000 тони, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;

9) работи на термичка обработка на отковки и ковачко-пресарски алат во проточни, коморни, јамски и јамски печки, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување;

10) работи на слободно ковање на отковки со тежина до 250 кп, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;

11) работи на ковање — пресување на хидраулични преси од 1200 до 2500 тони, секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

12 бр. 1099/1
15 април 1982 година
Скопје

Претседател,

Лилјана Манева, с. р.

232.

Врз основа на член 188 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА ВО ОДНОС НА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши конечно усогласување на старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, според порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во организациите на здружен труд и другите организации и заедници во 1981 година во однос на 1980 година, за 1,8 отсто.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука заедно со извршеното аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци од 28,5 отсто претставува конечно усогласување на пензиите и другите парични надоместоци од 30,3 отсто, а заедно со зголемувањето на граничниот износ на најниското пензиско примање од 40 отсто и на минималните пензии од 40 отсто претставува просечно конечно усогласување на пензиите и другите парични надоместоци од 31,8 отсто, колку што изнесува порастот на номиналните лични доходи во 1981 година во однос на 1980 година во СР Македонија.

Член 3

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши на сите пензии определени од пензиска основа во која не е засметан целосно или делумно личниот доход, односно основницата на осигурување од 1981 година, како и на паричните надоместоци во врска со професионалната рехабилитација и вработувањето кои подлежат на усогласување според член 121 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 4

Пензијата на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот одреден според член 11 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 1943 година определена според член 38 став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според истиот член за 1982 година.

Пензијата на корисник на привремена пензија или инвалиднина, со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 49 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 5

Како основница за определување износот на конечно усогласување на пензиите и другите парични примања од член 2 на оваа одлука служи износот на пензијата, без заштитниот додаток, односно износот на другите парични примања што му следувале на корисникот за месец декември 1981 година.

Во основницата за определување износот на усогласувањето според оваа одлука не влегува усогласувањето според Одлуката за вонредно усогласување на пензиите и другите парични примања според порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во Републиката во 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 25/81 и 35/81).

Член 6

На пензиите со кои се исплатува заштитен додаток, усогласени според оваа одлука, се определува нов износ на заштитен додаток според одредбите на соодветната одлука.

Член 7

Усогласувањето на пензиите и другите парични примања според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 8

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1982 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1047/1
12 април 1982 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

233.

Врз основа на член 19 став 4 и 5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78) и член 188 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ КОИ ВЛЕГУВААТ ВО ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1981 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи во годините од 1966 до 1980 година кои се земаат за утврдување на пензиската основа на ниво на личните доходи од 1981 година.

Член 2

На осигурениците кои остваруваат право на пензија според одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, личните доходи остварени во годините 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 и 1980, кои се земаат за утврдување на пензиската основа, се пресметуваат според нивото на личните доходи од 1981 година со соодветни валоризациони коефициенти зависно од годината во која се остварени, и тоа:

Лични доходи остварени во годината	Со валоризационен коефициент
1966	13,67
1967	11,77
1968	10,74
1969	9,58
1970	8,14
1971	6,80
1972	5,69
1973	4,89
1974	3,80
1975	3,07
1976	2,71
1977	2,32
1978	1,91
1979	1,60
1980	1,32

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1982 година.

Бр. 01-1048/1
12 април 1982 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

234.

Врз основа на член 20 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78) и член 20 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79 и 17/81), Собранието

на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА НАЈВИСОКАТА ПЕНЗИСКА ОСНОВА ОД КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА ВО 1982 ГОДИНА****Член 1**

Највисоката пензиска основа од која може да се определи пензија во 1982 година се утврдува на 34.820,00 динари.

Член 2

На корисник на пензија на кого при определувањето на пензијата не му е земен целиот износ на личниот доход заради примена на порано утврдената највисока пензиска основа, по негово барање повторно ќе му се пресмета пензијата земајќи го утврдениот просек на личниот доход најмногу до износот од член 1 на оваа одлука, наместо поранешниот износ. Така пресметаната пензија, ако го надминува износот на затечената усогласена пензија, припаѓа од денот на почетокот на примената на оваа одлука ако барањето е поднесено најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето на одлуката во сила, а ако барањето е поднесено по тој рок новиот износ на пензијата припаѓа од првиот ден на наредниот месец од поднесувањето на барањето.

На износот на пензијата определен според став 1 на овој член не припаѓа усогласување на пензиите од 1 јануари 1982 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 01-1049/1
12 април 1982 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ**235.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за Самоуправната интересна заедница за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 12 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1982 ГОДИНА****Член 1**

Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност ги утврдува следните придонеси што ги плаќаат:

1. основните организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници од областа на земјоделството по стапка од 1,3% од доходот остварен од земјоделска дејност намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

2. работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по стапка од 0,8% на личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход);

3. со Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје и Заедницата за осигурување имоти и лица „Дунав“ Заедница за осигуреници — Скопје, ќе се склучат посебни договори во кои ќе биде утврден и придонесот за 1982 година, што тие заедници ќе го плаќаат од осигурен хектар обработлива површина (посеви и плодови).

Член 2

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79, 2/80) и одредбите од Законот за даноците на граѓаните.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобијност, бр. 74/6 од 17. IV. 1981 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 20/81.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 122/2

14 април 1982 година

Скопје

Претседател,
инж. агр. **Милан Тосев**, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

236.

Ерз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Републиката СИЗ на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републиката СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 12 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕДСТВОТА НА ОПШТИНСКИТЕ СИЗ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Во одлуката за утврдување на Листата на готовите лекови што можат да се издаваат на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 22/77, 46/77, 26/78, 9/79, 21/79, 43/79, 39/80 и 26/80), Листата на лековите се дополнува со следните лекови:

Ред. број	Назив на лекот	Производител	Форма на лекот	Забелешка
1	Acynorm forte	Крка	дражеи	
2	Aminophylinum retard	Лек	таблети ретард	
3	Asdol	Срболек	супозитории	
4	Cornilat	Галеника	таблети, лингвалети	
5	Daktarin	Крка	орални гел, тинктура	
6	Difutrat	Срболек	капсули	
7	Fenorin R	Лек	сируп	
8	Gasvan	Срболек	таблети, капки	
9	Heparin	Плива	крем	
10	Intetrix	Фармакос	капсули, гранули за деца	
11	Ketogluur test	Плива	ливчиња	
12	Lekovit C. ca	Лек	шумечки таблети	
13	Lomilan	Лек	таблети ретард	
14	Macropen	Крка	капсули	
15	Medilax	Фармакос	микроклизма	
16	Miansan	Зорка	таблети	
17	Naprosyn	Крка	таблети	
18	Omnidrox	Крка	капсули, сируп	
19	Ospen 1500	Крка	таблети	
20	Palin	Лек	капсули	
21	Panzynorm forte	Крка	дражеи	
22	Predian	Зорка	таблети	
23	Sinacilin	Галеника	капсули, сируп, капки	
24	Talpicil	Крка	капсули	
25	Tanderil	Плива	крем	
26	Vobenol	Лек	таблети	
27	Voltaren forte	Плива	таблети	

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, односно објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 1101-302/1
12 април 1982 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р **Душко Теодосиевски**, с. р.

237.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“, бр. 20/70) и член 12 став 1 алинеја 8 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Републиката СИЗ на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републиката СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1982 ГОДИНА****Член 1**

Се усвојува Програмата за развој на здравствената заштита на населението на СР Македонија за 1982 година.

Член 2

Програмата за развој на здравствената заштита на населението на СР Македонија за 1982 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 0606-549/1
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р.

**ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА
ЗА 1982 ГОДИНА**

Здравствената заштита на населението во СР Македонија во 1981 година се остваруваше согласно целите и задачите зацртани во Програмата за здравствена заштита на населението, Програмата за задолжителни видови на здравствена заштита, Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија.

Програмата за развој на здравствената заштита на населението во СР Македонија за 1982 година е подготвена врз основа на потребата за остварување на квалитетна, ефикасна и рационална здравствена заштита. Во неа се вградени основните интенции на глобалните правци на развојот на здравството во Републиката и поставките на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СР Македонија за периодот 1981—1985 година.

На ист принцип и со помош на единствената методологија преку самоуправно договарање — средбено планирање, секоја општина треба да изготви своја програма врз основа на своите специфичности и материјални можности.

ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

Од анализата на демографските движења здравствената состојба на населението, анализата во врска со санитарно-хигиенските и епидемиолошките услови на работната и животната средина, организацијата и раширеноста на мрежата на здравствените работни организации, кадровската структура, опременоста, економските можности на општествено-политичките заедници, како и зацртаните основни поставки во Општествениот план за развој на Републиката, како приоритетни проблеми за решавање во 1982 година се следните:

— високата смртност и заболувањата на доенчињата и малите деца;

— неповолната хигиенско-епидемиолошка состојба на средината во која живее и работи населението и акутните заразни заболувања;

— хроничните дегенеративни заболувања (кардиоваскуларните, малигните неоплазми, дијабетесот и др.);

— професионалните заболувања, оштетувања и повреди;

— здравствената просветеност и култура на населението;

— душевните и нервните заболувања;

— крводарителството и

— развојот на здравствената дејност, посебно на болничко-стационарната дејност.

**ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА И
МАЛИТЕ ДЕЦА**

Година	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Морталитет на доенчињата во ‰	66,6	65,1	60,7	60,1	54,1	51,0	54,0
Умрени доенчиња на 100 умрени лица	21,1	20,4	19,6	18,1	16,7	15,9	15,9

Од показателите се гледа дека смртноста на доенчињата во СР Македонија е сè уште доста висока иако во последните години се чувствува постојано опаѓање. Исто така тенденција на опаѓање покажува и односот на умрените доенчиња на 100 умрени лица.

Продолжувањето на спроведувањето на Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СРМ во голема мера ќе придонесе за решавање на овој приоритетен проблем, како и со другите мерки што ќе се преземат од здравствените работни организации и од општествено-политичките заедници.

Со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СРМ предвидените мерки ќе се спроведуваат со активно учество во следните здравствени и други организации: Здравствениот дом — Скопје, Заводот за заштита на мајки и деца, клиниките при Медицинскиот факултет, медицинските центри, здравствените домови и станици, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, органи и организации.

**ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА
НА СРЕДИНАТА ВО КОЈА ЖИВЕЕ И РАБОТИ
НАСЕЛЕНИЕТО И АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ
ЗАБОЛУВАЊА**

Динамиката на урбанизацијата во СРМ се карактеризира со релативно брз развој што во основа ги решава повеќето од постоечките санитарно-хигиенски проблеми во градовите од една, а од друга страна создава други проблеми, особено на полето на загадувањето на човековата средина со постоење на разноврсни биолошки, хемиски и физички нокси кои штетно делуваат врз здравјето на човекот.

Спроведувањето на Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ ќе продолжи и во наредната година преку одредени мерки по вид и обем, со што ќе придонесе за подобрување на хигиенската и епидемиолошката состојба. Во спроведувањето на тие мерки ќе земат учество: здравствените домови и станици, хигиенско-епидемиолошките домови и станици, хигиенско-епидемиолошките центри, Републиката и општинските санитарни инспекции, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други заинтересирани органи и организации.

Во нашата Република остануваат и натаму приоритетни здравствени проблеми — акутните заразни заболувања, нивната раширеност, можноста на компликации, учество во смртноста, како и на поедини места нерешените хигиенско-епидемиолошки проблеми на средината во која живее и работи населението, за кое неминовно се наметнува доследното продолжување на мерките предвидени со законските прописи за спречување и сузбивање на заразните заболувања, како и мерките предвидени со Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба.

Во спроведувањето на мерките предвидени со Програмата за подобрувањето на санитарно-хигиенската состојба за намалување и спречување на акутните заразни заболувања ќе учествуваат: Републичката и општинските санитарни инспекции, хигиенско-епидемиолошките одделенија при медицинските центри, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, како и другите заинтересирани органи и организации.

ХРОНИЧНИТЕ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА (ЗАБОЛУВАЊА НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ, МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ, ДИЈАБЕТЕСОТ И ДР.)

Во структурата на морбидитетот во дејноста по општа медицина и консултативно-специјалистичката дејност, заболувањата на циркулаторниот систем во 1980 година го заземаат второто место, а како причини за смрт во 1980 година со 27,7% се на I-то место.

За решавање на овој приоритетен проблем неминовно се наложува потребата од посебна организациона поставеност на здравствените работни организации, отворање на диспанзери за хронични и дегенеративни заболувања, а посебно насочување кон решавање на проблемот на кардиоваскуларните заболувања, нивното спроведување, раното откривање и преземање на адекватни мерки.

Во спроведување на мерките ќе учествуваат: медицинските центри, клиниките на Медицинскиот факултет, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, органите и организациите заинтересирани за оваа дејност.

Карактеристично е за заболувањата од малигните неоплазми дека во последно време во нашата Република се забележува тенденција на покачување на бројот на заболелите и умрените од малигните неоплазми. За осетниот пораст од малигни заболувања, од една страна, придонесува брзиот развој на урбанизацијата, индустријата, сообраќајот, надворешната средина, зголемување бројот на канцерогените фактори, а од друга страна, продолжувањето на должината на просечниот век на живеење на човекот.

Од показателите во амбулантно-поликлиничките и специјалистичките организации се забележува наголемување на заболувањата од малигни неоплазми. Истото зголемување се забележува и во болничко-стационарната дејност. Како причина за смрт малигните заболувања учествуваат со 11,7% во вкупниот морталитет и го заземаат V место.

Како мерка за решавање на овој проблем се наметнува потребата од донесување на законски прописи за задолжително пријавување на заболелите од малигни неоплазми од страна на здравствените работни организации, со што ќе се овозможи целосен увид на овој проблем преку устроениот регистар за рак при Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје.

Овој проблем наметнува потреба од отворање на онколошки диспанзери во поголемите медицински центри врз регионална основа, усовршување на соодветен стручен кадар и опремување со соодветна опрема за рано откривање и навремено лекување на малигните заболувања.

Во спроведувањето на мерките ќе земат учество: Институтот за радиологија и онкологија, клиниките при Медицинскиот факултет, сите здравствени работни организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други органи и организации.

Следејќи го движењето на дијабетесот во структурата на заболувањата и состојбите од година во година бележат перманентен пораст. Како причина за смрт дијабетот учествува со 1,2% во вкупниот морталитет во 1980 година и го зазема XI место.

Потребно е да се воведат републички регистар за болните од шеќерна болест и со законски прописи да се обврзат здравствените организации редовно да ги пријавуваат заболувањата, кое ќе придонесе за правилно програмирање и планирање во здравствените организации, како и увид во состојбата по обем и застапеност по поедини возрастни групи.

Во спроведувањето на мерките ќе земат учество: Републичкиот центар за дијабет кој е во состав на Клиниката за ендокринологија и болести на метаболизмот, здравствените организации во Републиката, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други органи и организации.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, ОШТЕТУВАЊА И ПОВРЕДИ

Анализата на професионалните заболувања, оштетувања и повреди на работа укажува на важноста на проблемот и зазема едно од приоритетните места во здравствената заштита на оваа категорија население.

Динамиката на развојот на индустриските капацитети во голема мера придонесе со своите сложени технички и технолошки процеси и присуство на разни материи кои штетно влијаат врз здравјето и доведуваат до повреди и оштетувања, посебно таму каде мерките за заштита при работа не се спроведуваат во целина.

За успешно спроведување на здравствената заштита на работниците потребно е натамошно согледување на морбидитетите, трауматогените фактори, како и преземање на рано откривање, спречување, отстранување, лекување и рехабилитација.

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат здравствените станици во работните организации, дејностите на медицината на трудот, медицинските центри и здравствените домови, Републичкиот завод за здравствена заштита и други работни организации заинтересирани за здравствена заштита на работниците, како и општествено-политичките заедници.

НЕРВНИ И ДУШЕВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Нервните и душевните заболувања имаат тенденција на покачување во апсолутни бројки иако во 1980 година го заземаат третото место со 12,5% за разлика од 1976 година кога го заземаа второто место со 12,3% од вкупниот број на заболувањата.

Постојаното зголемување на овие заболувања кои претставуваат медицинско-социјален и економски проблем, во наредниот период наложува преземање на соодветни мерки со цел за намалување на бројот на овие заболувања.

Во спроведување на мерките ќе земат учество: Нервната клиника при Медицинскиот факултет, специјалните душевни болници, нервните одделенија во медицинските центри и здравствени домови, како и лекарите во диспанзерите и здравствените станици.

ЗДРАВСТВЕНА ПРОСВЕТЕНОСТ И КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Непосредно влијание врз приоритетните здравствени проблеми имаат здравствената и општата просветеност на населението, лошите навики и обичаите кои постојат кај дел од населението.

Постојаната програмирана здравствено-воспитна активност од сите профили на здравствени работници и здравствени работни организации, главно ќе придонесе за подигање на здравствената просветност и култура кај населението и измена на лошите навики и обичаи.

Активноста на здравствено-воспитната дејност треба да биде насочена, пред сè, кон изнесените приоритетни проблеми во општините и Републиката и да биде реализирана преку соодветни видови и обем на мерки.

Во спроведувањето на здравствено-воспитните мерки ќе учествуваат: Здравствениот дом — Скопје, Заводот за здравствена заштита на мајки и деца, сите здравствени работни организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, Црвениот крст, општествено-политичките заедници, училиштата и другите организации заинтересирани за оваа дејност.

КРВОДАРИТЕЛСТВО

Еден од приоритетните проблеми во здравствената заштита и во 1981 година е недостигот од крв и крвни продукти што е резултат од зголемените потреби поради зголемувањето на хируршките интервенции, повредите на работа и вон работа, сообраќајните несреќи и другите медицински интервенции. Ваквата состојба наложува да се спроведат следните мерки:

- донесување програма за потребни количини на крв и крвни деривати, како и обезбедување доволен број на дарители на крв за околу 3% од населението;

- оспособување и специјализирање на здравствениот кадар за работа на оваа дејност;

- доопремување на организационите единици за трансфузиологија;

- постојано следење на развојот на медицинските гранки, посебно хируршките, кои имаат потреба од крв во примената на терапијата;

- програмирана и организирана информативна дејност со цел активирање на населението за учество во крводарителството.

НЕРАМНОМЕРЕН РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

Мрежата на здравствените организации и единици се карактеризира со нерамномерна развиеност и нерамномерно обезбедување на здравствениот кадар, особено на поедини профили.

Бројот на лекарите од општа практика, иако бележи зголемување, сè уште е недоволен и нерамномерно распореден по одделни општини, а посебно тој недостиг се чувствува во неразвиените општини и селски населби.

Здравствената заштита на претшколските деца, како задолжителен вид на здравствена заштита која се врши во претшколските диспанзери, иако има извесно зголемување на бројот на организационите единици, сè уште тие не се комплетни со кадар и опрема, а во некои нема ни советувалиште.

Здравствената заштита на работниците, иако се подобрува, сепак е посебно организирана само во 15 општини, од кои голем број организациони единици се од Скопје, Витола и Прилеп.

Болничко-стационарната дејност се обезбедува во болнички одделенија при медицинските центри, клиниките и институтите на Медицинскиот факултет, Општата болница — Скопје, специјалистичките болници, заводите, природните лекувалишта и вон-

болничките стационари. Се бележи зголемување на бројот на организационите единици и бројот на болничките кревети, но нивната дистрибуција по видови и измена е различна. Зголемувањето на бројот на болничките постели за рехабилитација се цени како позитивно, бидејќи е во сообразност со зголемувањето на бројот на заболувањата.

Распоредот на болнички постели, гледано по општини, е неповолен, што негативно се одразува на побрзиот и поскладниот развој на болничката дејност и на економичноста на работата. Постои нерамномерност на бројот на лекари во однос на распореденост по општини, како и во однос меѓу лекари-специјалисти и лекари од општа практика. Сè повеќе расте бројот на учеството на лекарите специјалисти што доведува до концентрирање на лекарите во поголемите градови.

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРОГРАМАТА:

- намалување на заболувањата и високата смртност на доенчињата и малите деца на 48,0‰;

- подобрување на здравствената заштита на мајките, доенчињата и малите деца;

- подобрување на санитарно-хиgienската и епидемиолошката состојба во СРМ;

- подобрување на здравствената заштита на борците од НОВ и воените инвалиди;

- откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и другите заразни заболувања;

- намалување на хронично-дегенеративните заболувања (кардиоваскуларните, малигните, нервните и душевните заболувања, дијабетесот и др);
- регистрирање и намалување на професионалните заболувања и оштетувања;

- унапредување на крводарителството и обезбедување доволни количини крв и крвни деривати;

- зголемување и унапредување на активниот метод на лекување;

- рамномерен регионален развој на здравството;

- рехабилитација на професионалните и други заболувања и оштетувања на здравјето;

- спроведување на методата за активно лекување и нега на болен во домашни услови;

- засилување на здравствената заштита за време на зимскиот и летниот туризам во туристичките места;

- борба против сообраќајниот трауматизам;
- кадровско зајакнување на патронажната служба и

- здравствено просветување.

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

За намалување високата смртност на доенчињата и малите деца, како и следењето развитокот на здравствената состојба на децата и младина, да се спроведуваат мерките предвидени со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца:

- да се вршат систематски прегледи на забите и санирање на заболувањата;

- преглед, лекување и рехабилитација на заболениите деца, вклучувајќи ги и сите ортопедски и други помагала;

- организирање на советувалишта и диспанзери во недоволно развиените подрачја;

- за подобрување на здравствената заштита на бремените жени и мајките да се спроведуваат мерките од Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и Програмата за задолжителните видови на здравствената заштита;

- за подобрување на епидемиолошката состојба и намалувањето на заболувањата на заразните болести да се спроведуваат мерките од Акционата

програма за подобрување на санитарно-хигиенската состојба и мерките предвидени со Програмата за задолжителните видови на здравствената заштита;

— за подобрување на здравствената заштита на борците од НОВ и воените инвалиди да се отворат амбуланти и диспанзери согласно просторните, кадровските и материјалните можности;

— спроведување на превентивната работа за рано откривање на хроничните заболувања;

— лекување, контрола и рехабилитација на хроничните заболувања;

— патронажни посети на болните за поодделни хронични заболувања кои се наоѓаат на домашно лекување;

— евиденција и редовно пријавување на болестите кои подлежат на пријавување;

— отворање на онколошки диспанзери во поголемите медицински центри;

— регистрирање на професионалните заболувања и оштетувања на здравјето на вработените;

— интензивно проучување на здравствената состојба на вработените, условите за работа и заштитата на работа;

— отворање на диспанзери по медицина на трудот во поголемите работни организации;

— проучување на причините за апсентизмот и трауматизмот;

— откривање, лекување и рехабилитација на повредените и заболените од професионални и други заболувања;

— унапредување на крводарителството преку спроведување на Програмата за крводарителството;

— зголемување бројот на медицинските единици, особено во недоволно развиените подрачја, интензивирање на амбулантно-поликлиничките и диспанзерски метод на работа;

— со регионализација да се изврши рамномерен развој на здравството, особено на болничко-стационарните установи;

— спроведување на методата за лекување и нега на болен во домашни услови со обезбедување на потребен стручен надзор;

— за намалување на последиците од сообраќајниот трауматизам да се организираат и опремуваат здравствени станици во населените места во непосредна близина на поголемите сообраќајни патишта кои ќе служат за давање здравствена заштита и на повредените во сообраќајните несреќи;

— зголемување или одржување на исто ниво на медицинскиот кадар во здравствените работни организации за време на зимскиот и летниот туризам во туристичките места и

— перманентно да се спроведува здравствено воспитување на населението преку програмско-воспитна работа во разни форми со користење на методи и нагледни здравствено-воспитни средства.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

238.

Врз основа на член 144 став 3 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 1 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во ви-

сина од 20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес се плаќа во валута во која се прима личниот доход.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 3514/3-ц

1 април 1982 година

Скопје

Претседател,

д-р Миле Хаџи-Василев, с. р.

239.

Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 1 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува:

— со стапка од 10% — придонес од личен доход од земјоделска дејност и

— 50 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 3514/3-б

1 април 1982 година

Скопје

Претседател,

д-р Миле Хаџи-Василев, с. р.

240.

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 1 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците се утврдува на 6,2 и тоа:

— 2,9% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 3,3% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,4%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 3514/3-а
1 април 1982 година
Скопје

Претседател,
д-р Миле Хаџи-Василев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ —
КИЧЕВО

241.

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ — КИЧЕВО

Член 1

Во членот 2 точка 1 од Одлуката за висината на придонесот на Заедницата за воспитание и образование, донесена на 21 декември 1981 година (објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 11/82) износот 6⁰/₁₀ се намалува на 5,80⁰/₁₀.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1982 година.

Бр. 08-92/1
29 март 1982 година
Кичево

Претседател,
Миле Пандилески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — ТЕТОВО

242.

Врз основа на член 22 од Статутот на Општинската заедница за образование — Тетово, Собранието на Заедницата на седницата одржана на 12 април 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА КОИ СЕ ФИНАНСИРААТ ОД ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕ — ТЕТОВО

I

Се ослободуваат корисниците на средствата што се финансираат од Општинската заедница на образование — Тетово од придонесот за основно образование.

II

Висината на придонесот од личен доход од работен однос се плаќа по стапка од 5⁰/₁₀ од бруто лични доходи.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1982 година.

Бр. 0801-277/1
12 април 1982 година
Тетово

Претседател,
Идриз Шаќири, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Лицето Никола Неделков Трајков од Скопје, роден во Скопје во 1920 година, а починат во 1942 година меѓутоа не е заведен во матичните книги на умрените. Со оглед на тоа се поканува секој оној кој нешто знае за неговиот живот да се јави во рок од 3 месеци по објавувањето на огласот, како и лицето Никола Неделков Трајков, доколку е жив. Во спротивно ќе се прогласи за умрен и ќе се утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 34/82. (37)

На лицето Стојановски Божидар му е изгубен чек бр. 4587483, на износ од 8.000,00 динари од партијата бр. 06-95789/62, издаден од Стопанската банка — Основна банка — Скопје. Се моли секој оној кај кого се наоѓа чекот или нешто знае за истиот тоа да го соопшти во овој суд во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно чекот ќе се поништи.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 31/82. (38)

Лицето Зејнулов Реџеп, Скопје — нас. Илинден, има изгубено бариран чек бр. 4587244 од партијата бр. 06-097157/44, на износ од 8.000 динари, издаден на име потрошувачки кредит од Стопанската банка — Основна банка — Скопје. Се поканува секој оној кој нешто знае за загубениот чек тоа да го соопшти во Општинскиот суд Скопје I — Скопје во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно чекот ќе се поништи.

Од Општинскиот суд во Скопје I — Скопје, Р.

Лицето Цветковски Иван од Скопје, роден на 10 март 1895 година во село Волковија, Тетовско е исчезнато од 1926 година и оттогаш наваму ништо не е познато за неговиот живот. Со оглед на тоа се повикува Цветковски Иван од Скопје, во колку е жив, како и секој друг што знае нешто за неговиот живот да јави во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, доколку никој не се јави, лицето Цветковски Иван ќе биде прогласно за умрено и ќе се утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 24/82. (41)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Незми Алиу од село Студеничани против тужената Фирнез Алиу од село Студеничани, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Фирнез Алиу да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Во колку тужената не се јави во рок од 30 дена ќе ѝ биде определен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд во Скопје II — Скопје, Р. бр. 450/82. (35)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се води постапка за амортизација на чек, издаден од Стопанската банка — Основна банка — Скопје. Чекот носи серија бр. 88579, а е издаден на име потрошувачки кредит подигнат при горната банка по партија бр. 01-18889/80 на 10 октомври 1977 година, на сума од 2.000 нови динари, на име Јаначков Александар, населба „Чаир“ зграда 7/2/1, Скопје.

Бидејќи горенаведениот чек е загубен, се повикува секој што нешто знае за истиот тоа да го соопшти на судот. Во спротивно чекот ќе биде поништен.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 15/80. (40)

Пред овој суд заведена е тужба за утврдување право на сопственост на дел од станбена зграда и утврдување право на користење на селскостопанско земјиште од Рамадан Ајриз, село Горно Лисиче, против Рамадани Бајруш од село Горно Лисиче, а сега на привремена работа во странство — Белгија.

Се поканува Рамадани Бајруш во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ја достави својата точна адреса или да се јави во судот. Во колку истиот тоа не го стори во определениот рок или не си одреди свој полномошник што ќе го застапува во спорот, судот ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Скопје II — Скопје, П. бр. 1370/81. (42)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е постапката за сопственост по тужбата на тужителите Амети Гајур, Амети Незафер, Амети Имеран, сите од Тетово, против тужениот Таири Алија од Тетово, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 3.000,00 динари.

Се повикува тужениот Таири Мехмедов Алија од Тетово, а сега со непозната адреса да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да определи свој полномошник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1754/81. (36)

Пред Општинскиот суд во Тетово по предлог на предлагачот Шабани Сакип од село Г. Речица, Тетовско се води постапка за утврдување — докажување смртта на лицето Алија Илми од село Г. Речица, Тетовско кој наводно умрел на ден 21 јули 1955 година.

Се повикува лицето Алија Илми од село Г. Речица да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, во колку е жив, или пак во судот да се јави секој друг кој лично го познава.

Во случај Илми да не се јави во тој рок пред судот, а не се јави ни никој друг кој лично го познава, судот по спроведената постапка ќе ја утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 202/82. (43)

Пред овој суд се води спор за извршување по предлогот на доверителите Тешик Сулејмани и Фарија Сулејмани, двајцата од село Боговиње, против должниците Фетанет Сулејмани и Абдулцемил Сулејмани, двајцата од село Боговиње.

Се повикува должникот Абдулцемил Мифтар Сулејмани од село Боговиње, а сега со непозната адреса во Франција, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово или да определи полномошник во

рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот. Во спротивно на истиот ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, И. бр. 724/81. (26)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителите Османи Зекирија и Османи Сефа, двајцата од Тетово, против тужениот Рамадани Абдул Цевдет од Тетово, а сега со непозната адреса во Турција. Вредност на спорот 20.000 динари.

Се повикува тужениот Рамадани Цевдет од Тетово, сега со непозната адреса во Турција, да се јави во овој суд или да одреди свој полномошник во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно на истиот ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, Фи. бр. 459/82. (31)

Пред Општинскиот суд во Тетово по предлог на лицето Махмудије Ц. Имери од село Желино, се води постапка за докажување смртта на Самије Ц. Фејзулаи, бивша од Тетово, за која се претпоставува дека умрела во месец ноември 1934 година во град Тетово.

Се поканува Самије Ц. Фејзулаи од Тетово, во колку е жива, да се јави пред овој суд, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, или пак да се јави секој друг кој ја познавал, или пак знае за нејзиниот живот.

Доколку во определениот рок не се јави именуваната, а во судот не се јави и никој друг што истата ја познава, судот по спроведената постапка ќе ја утврди нејзината смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 124/81 (33)

Пред овој суд е заведена парница за развод на брак од тужителката Цемиле Ариффе од Тетово, ул. „Вонвардарска“ бр. 2 против тужениот Целадин Ариффе од Тетово, ул. „Вонвардарска“ бр. 2.

Тужениот Целадин Ариффе е непознат на таа адреса и не се знае неговото живеалиште во Југославија, поради што се поканува да се јави пред судот, како и секој кој ја знае неговата адреса да ја соопшти на судот. Во спротивно ќе му се постави привремен старател кои ќе се грижи за неговите права и интереси, а согласно член 86 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 287/82. (34)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на Беџети Беџет од село Пршовце, Тетово, против тужените Беџети Абдулазис и Медии Аметов Раиф од с. Пршовце, а сега на работа во Западна Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Медии Раиф да се јави на Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во постапката.

Доколку не се јави, ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 183/82. (27)

Пред Општинскиот суд во Тетово по предлог на предлагачот Сали Адеми од село Џепчиште се води постапка за утврдување смртта на лицето Саит Хавзи Салии, бивш од село Џепчиште за кој се претпоставува дека умрел на 18. VIII. 1942 година.

Се повикува лицето Саит Хавзи Салии од село Џепчиште, во колку е жив, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или секој друг кој го познава. Во случај Саит Салии да не се јави во тој рок, а не се јави ни никој друг кој лично го познава, судот по поминување на рокот и по спроведената постака ќе ја утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 22/82. (30)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

Општинскиот суд во Струга врз основа на член 84 став 2 т. 4 од ЗПП на тужената Душка Кметец-Ангеловска од Скопје, во постапката за издршка по тужбата на тужителите Весна и Ристе Кметец од Струга, за привремен застапник ѝ го постави адв. Трајче Климоски од Струга кој ќе ја застапува тужената сè додека таа или нејзиниот полномошник не се појави пред судот или додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд во Струга, П. бр. 159/80. (28)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штембил под назив: „Работна организација за промет на големо „Промет“ со Ц. О. — Скопје 4“, се огласува за неважен. (2303)

Загубениот тркалезен печат и четвртаст штембил под назив: „Феријален сојуз на Скопје — Општинска конференција „Карпош“ — Скопје“ се огласуваат за неважни. (2495)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Кара-те клуб „Економист“ — Економски факултет — Скопје“, се огласува за неважен. (1978)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка, издадена во Светозарево на име Методија Антевски, Куманово. (2543)

Судско решение за одделба од родителите на име Имер Локмани, с. Шипковица, Тетово. (2349)

Воена книшка, издадена од ВП 7986, Бања Лука, на име Сулејман Сулејмани, с. Сопот, Куманово. (2360)

Возачка дозвола, издадена од СВР — Куманово на име Димитар Величковски, Куманово. (2363)

Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Куманово на име Димитар Величковски, Куманово. (2364)

Воена книшка на име Благе Јовановски, Куманово. (2370)

Воена книшка на име Имер Јусуфи, с. Камењане, Тетово. (2400)

Воена книшка, издадена од ОНО — Кратово, бр. АГ. 49033 на име Јовановски Цветко Никола, с. Шлегово, Кратово. (2436)

Свидетелство на име Настевски Зоран, ул. „Васил Главинов“ бр. 88, Титов Велес. (2449)

Воена книшка на име Исмет Н. Рамадани, с. Желино, Тетово. (2456)

Воена книшка бр. 71110 на име Илјаз Локмани, с. Слагино, Тетово. (2506)

Воена книшка бр. 24524 на име Исен Исени, с. Жеровјане, Тетово. (2507)

Воена книшка на име Муамет Шакири, с. Камењане, Тетово. (2536)

Свидетелство за II клас на име Зоран Марковски, с. Страцин, Кратово. (4459)

Свидетелство за I клас на име Драган Крстевски, Т. Велес. (4460)

Свидетелство за I и II година на име Биљана Стојкова, Титов Велес. (4461)

Свидетелство за завршено средно земјоделско училиште во Битола на име Вецко Најдовски, с. Голозинци, Т. Велес. (4462)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од УЦСО „Коле Неделковски“ — Титов Велес на име Гоце Памовски, Титов Велес. (4463)

Свидетелство за II клас гимназија на име Крсте Ивчевски, с. Еловец, Т. Велес. (4464)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од УЦСО „Коле Неделковски“ — Титов Велес на име Симеон Китанов, с. Виничани, Титов Велес. (4465)

Свидетелства за I и II година хемиско училиште на име Снежана Курчиева, Титов Велес. (4466)

Работна книшка на име Горан Стојчев, Неготино. (4467)

Свидетелства за I, II и III година и диплома на име Сузана Рамадани, Тетово. (4469)

Свидетелство за III година гимназија на име Акиф Гафури, с. Доброште, Тетово. (4470)

Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома, издадени од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Ризван Рамадани, с. Вешале, Тетово. (4471)

Свидетелства за I, II, III и IV година гимназија на име Сетки Сулејмани, с. Пирок, Тетово. (4473)

Свидетелство за II година гимназија на име Сејфубаки Фети с. Пирок, Тетово. (4475)

Свидетелство за II и III година на име Кирило Б. Смаповски, Скопје. (4476)

Свидетелства за V и VI одделение на име Јадранка Теразиќ, Тетово. (4477)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зибер Цемаили, с. Селце, Тетово. (4478)

Свидетелство за II одделение на име Авдираман Селмани, Тетово. (4479)

Здравствена легитимација на име Ангелина Галовска, с. Јанчиште, Тетово. (4480)

Свидетелство на име Дончо Богдановски, с. Брвеница, Тетово. (4481)

Земјоделска здравствена легитимација на име Сафет Челеби, с. Желино, Тетово. (4482)

Свидетелство за завршен испит на име Фемидија Кундевска, Берово. (4483)

Свидетелства за II, III и IV година гимназија на име Александар Стефановски, Пехчево. (4484)

Свидетелство за II година ЕМУЦ на име Мирјана Стојчевска, Кочани. (4485)

Книшка на име Мане Стојанов, с. Оризари, Кочани. (4486)

Свидетелство за VIII одделение на име Ананија Димитров, с. Прибачево, Кочани. (4487)

Возачка дозвола Б категорија на име Благојчо Јорданов, с. Оризари, Кочани. (4488)

Свидетелство за II година на име Марика Ристова, с. Облешево, Кочани. (4489)

Свидетелство за VIII одделение на име Лагинка Дамјанова, Кочани. (4490)

Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо Здравков, с. Прибачево, Кочани. (4491)

Свидетелство за VIII одделение на име Невенка Тасева, Кочани. (4492)

Здравствени легитимации на име Вера, Игор и Лидија Горански, Винаца. (4493)

Здравствена легитимација на име Ратка Спасовска, Винаца. (4494)

Лична карта на име Методи Ѓорѓиев, с. Трсино, Винаца. (495)

Здравствена легитимација на име Цвета Јовановска, Битола. (4496)

Свидетелство за IV одделение на име Драган Димовски, Прилеп. (4497)

- Свидетелство за II клас на име Елица Гореска, Прилеп. (4498)
- Свидетелство за IV одделение на име Милан Стојановски, с. Тополчани, Прилеп. (4499)
- Пасош издаден од СВР — Скопје на име Славица М. Станојкоска, Скопје. (4500)
- Свидетелства за II, III и IV година, издадени од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Флорина Скендери, Тетово. (4501)
- Свидетелства за II, III и IV година гимназија на име Арта Исаку, Тетово. (4502)
- Свидетелство за II година гимназија на име Весна Тодоровска, Скопје. (4503)
- Свидетелства за II, III и IV година и свидетелство за завршен испит издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Етем Браими, Куманово. (4504)
- Свидетелство за II клас на име Елизабета Попоска, Прилеп. (4505)
- Свидетелство на име Томе Јовановски, Прилеп. (4506)
- Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Сабаки Фатмире, ул. „141“ бр. 14, Тетово. (4360)
- Свидетелство за VI одделение на име Низамедин Фејзилахи, с. Отушиште, Тетово. (4361)
- Здравствена легитимација на име Тахир Хасани, с. Челопек, Тетово. (4362)
- Здравствена легитимација на име Виолета Новакоска, ул. „Штипска“ бр. 30, Тетово. (4363)
- Работна книшка на име Фатиме Јашарова, ул. „Цетинска“ бр. 155, Тетово. (5364)
- Свидетелства за II и III година на име Емира Ферати, ул. „Охридска“ бр. 12, Тетово. (4365)
- Свидетелство на име Халити Исметали, с. Глоѓи, Тетово. (4366)
- Здравствена легитимација на име Хамдуше Саипи, с. Нераште, Тетово. (4367)
- Здравствена легитимација на име Фетула Саити, с. Нераште, Тетово. (4368)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Хикмет Камали, с. Одри, Тетово. (4369)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шабан Ракипи, с. Порој, Тетово. (4370)
- Лична карта на име Зекир Реџеми, ул. „Преспанска“ бр. 31, Тетово. (4371)
- Свидетелство за VIII одделение на име Хелал Адеми, с. Вешале, Тетово. (4372)
- Свидетелство од IV година, издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Фатмире Шабани, ул. „141“ бр. 14, Тетово. (4373)
- Свидетелство на име Нада Илијева, ул. „Стари парк“ бр. 42, Кочани. (4374)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Душка Гошева, с. Оризари, Титов Велес. (4375)
- Свидетелство за VI одделение на име Тони Талески, ул. „К. Јосифовски“ бр. 312, Прилеп. (4376)
- Свидетелство за I година на име Илија Атанасоски, ул. „М. Цепенков“ бр. 10, Прилеп. (4377)
- Свидетелство за I година на име Сашо Насески, ул. „Црвени Стени“ бр. 22, Прилеп. (4378)
- Свидетелство на име Цветан Гулески, с. Селце, Прилеп. (4379)
- Книшка на име Сашо Тодоровски, Куманово. (4380)
- Здравствена легитимација на име Цемал Бајрами, с. Ваксинце, Куманово. (4381)
- Здравствена легитимација на име Лила Стојановска, с. Диманце, Кратово. (4382)
- Здравствена легитимација на име Илинка Андужева, ул. „М. Пијаде“ бр. 200, Куманово. (4383)
- Здравствена легитимација на име Хамиде Азире, ул. „Огњан Прица“ бр. 23, Куманово. (4384)
- Свидетелство за II година, издадено од Економското училиште „М. Пијаде“ — Куманово на име Мирјана Миличевки, ул. „Бр. Филипковиќ“ бр. 26, Куманово. (4385)
- Здравствена легитимација на име Сашо Девски, ул. „Боро Прџан“ бр. 29/15, Куманово. (4386)
- Здравствена легитимација на име Радица Петрова, ул. „Скопска“ бр. 11, Кратово. (4387)
- Работна книшка на име Стојка Тонева, ул. „Планинска“ бр. 30, Кратово. (4388)
- Свидетелство на име Веселка Ристовска, ул. „М. Тито“ бр. 74, Кр. Паланка. (4389)
- Свидетелство за VII одделение на име Славица Цветковиќ, населба Чашка, Титов Велес. (4390)
- Свидетелство на име Славица Стојанова, Т. Велес. (4391)
- Лична карта издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Шерије, с. Камењане, Тетово. (4392)
- Свидетелства за I и II година гимназија на име Хеди Абазе, ул. „Штипска“ бр. 6, Тетово. (4393)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Гарип Саипи, с. Камењане, Тетово. (4394)
- Одобрение за јавен превоз бр. 13-45/81 на име Тахир Ахмети, ул. „Вардарска“ бр. 162, Тетово. (4395)
- Уверение за платен данок за продолжена дозвола за работа на име Тахир Ахмети, ул. „Вардарска“ бр. 162, Тетово. (4396)
- Здравствена легитимација на име Јасминка Главик, ул. „Горче Петров“ бр. 23, Тетово. (4397)
- Свидетелства за I, II и III година на име Кевсер Шериџи, с. Камењане, Тетово. (4398)
- Свидетелство за II година, издадено на име Инис Асани, с. Боговиње, Тетово. (4399)
- Свидетелство за I година на име Харун Абија, ул. „Ново Село“ бр. 60/а, Тетово. (4400)
- Свидетелство на име Хајрудан Абдиакем, ул. „Ново Село“ бр. 1, Тетово. (4401)
- Работна книшка на име Ислам Бајрами, ул. „Полог“ бр. 33, Тетово. (4402)
- Свидетелства за III и IV година техничко училиште на име Данил Лазарески, ул. „Бранко Стојановиќ“ бр. 3, Гостивар. (4403)
- Свидетелство за I година гимназија на име Цевдат Амзи, с. Лакавица, Гостивар. (4404)
- Работна книшка бр. 12715, издадена од Собранието — Делчево на име Фиданчо Манасиевски, с. Бигла, Делчево. (4405)
- Свидетелство за VIII одделение на име Круме Богатинов, с. Теранци, Кочани. (4406)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо Антонов, ул. „Поп Арсов“ бр. 40, Кочани. (4407)
- Воена книшка издадена во Скопје на име Јордан Митревски, Скопје. (4408)
- Здравствена легитимација на име Бериш Исмет, Скопје. (4409)
- Свидетелство за IV одделение на име Цена Трајческа, с. Дреновци, Прилеп. (4410)
- Свидетелство за завршен испит на име Ружа Дичоска, ул. „Цене Илиески“ бр. 31, Прилеп. (4412)
- Свидетелство за завршен испит на име Златко Гошески, ул. „Борка Лопач“ бр. 3-б, Прилеп. (4413)
- Свидетелство за VI одделение на име Ремзи Рамадановски, село Десово, Прилеп. (4414)
- Свидетелство на име Кире Јовчески, с. Долне-ни, Прилеп. (4415)
- Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ на име Душко Илиоски, ул. „Пелагонија“ бр. 6, Прилеп. (4416)
- Свидетелство за II година на име Насир Имери, с. Боговиње, Тетово. (4418)
- Свидетелство за II година на име Нафи Цемаили, с. Боговиње, Тетово. (4419)
- Свидетелство на име Верат Идрун, ул. „105“ бр. 21, Тетово. (4420)
- Свидетелства за I, II, III и IV година на име Ферат Идризи, ул. „105“ бр. 21, Тетово. (4421)
- Свидетелства за I, II, III и IV година на име Абаз Абазе, с. Цепчиште, Тетово. (4422)
- Диплома на име Абаз Абазе, с. Цепчиште, Тетово. (4423)
- Свидетелство за IV година на име Милами Красниќи, ул. „112“ бр. 21, Тетово. (4424)

СОДРЖИНА		Општи акти на самоуправниите интересни заедници	
	Страна		
162. Закон за изменување и дополнување на Законот за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	337	СКОПЈЕ	
163. Закон за изменување на Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти — — — — —	337	230. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на осигурувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) — — — — —	348
164. Закон за дополнување на Законот за патишта — — — — —	338	231. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на осигурувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба — — — — —	348
165. Закон за гаранција по кредитот на Работната организација за производство на филмови „Вардар — филм“ — Скопје — — — — —	338	232. Одлука за конечно усогласување на пензиите и другите парични примања според порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во организациите на здружен труд и другите организации и заедници во 1981 година во однос на 1980 година — — — — —	349
166. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести — — — — —	339	233. Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години кои влегуваат во пензиската основа на ниво на личните доходи од 1981 година — — — — —	350
167. Одлука за подготвување и донесување измени и дополнувања на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија од 1981 до 1985 година — — — — —	340	234. Одлука за највисоката пензиска основа од која може да се определи пензија во 1982 година — — — — —	350
168. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите наменети за потребите на Републиката и на општините за 1982 година — — — — —	340	235. Одлука за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобијност за 1982 година — — — — —	350
169. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1981 година — — — — —	340	236. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на Листата на готовите лекови што можат да се издаваат на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување — — — — —	351
170. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1982 година — — — — —	341	237. Одлука за усвојување на Програмата за развој на здравствената заштита на населението на СР Македонија за 1982 година — — — — —	352
171. Одлука за основање посебен Казнено-поправен дом од отворен вид во Струга — — — — —	341	Програма за развој на здравствената заштита на населението на СР Македонија за 1982 година — — — — —	352
172. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на организациите на здружен труд од музејската дејност — — — — —	341	238. Одлука за висината на стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство — — — — —	355
173. Одлука за давање согласност за именување директор на Центарот за професионална рехабилитација на младици со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје — — — — —	342	239. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците — — — — —	355
174. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Битола — — — — —	342	240. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците — — — — —	355
175. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Техничкиот факултет во Битола — — — — —	343	КИЧЕВО	
176. Програма за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во Социјалистичка Република Македонија во 1982 година — — — — —	343	241. Одлука за изменување на висината на придонесот од личен доход од работен однос за образование и воспитание — Кичево — — — — —	356
177. Одлука за висината на дневниците на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	346	ТЕТОВО	
178. Одлука за компензација на разликата во цената на сончогледовото масло — — — — —	346	242. Одлука за ослободување од плаќање на придонесот за основно образование на корисниците на средствата кои се финансираат од Општинската заедница на образование — Тетово — — — — —	356
179. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 196/81 од 11 февруари 1982 година — — — — —	346		
180. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 223/80 од 25 февруари 1982 година — — — — —	347		